



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 8 јануари 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 1

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 320 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламачини 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристички бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефон: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплати 651-732; Телекс 11756

1.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ПАСТЕРИЗИРАНО И СТЕРИЛИЗИРАНО МЛЕКО И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на млеко можат цените на пастеризираното млеко да ги зголемат до 32,8%, а цените на стерилизираното млеко до 16%.

2. Цените на производите од гранката 0130 на групата 01305, подгрупа 013050 Преработка и конзервирање на млеко: храна за доенчиња и мали деца, што постоеле и се применети на ден 14 ноември 1987 година зголемени за 18%, се определуваат како највисоки цени.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на пастеризирано и стерилизирано млеко („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/87).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 1
7 јануари 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

2.

Врз основа на член 20 став 5 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 61/82 и 71/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕННО ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1987 ГОДИНА

1. Важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/87, 57/87 и 72/87) привремено се продолжува во 1988 година, до денот на влегувањето во сила на прописот за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1988 година, освен на точка 6 став 2 од таа одлука.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 2
7 јануари 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

3.

Врз основа на член 7 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА НА МЛЕКОТО ЗА 1988 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд што произведуваат млеко самите или во кооперација со индивидуалните производители (во натамошниот текст: производители) им се обезбедува заштитна цена во износ од 99,20 динари по единица на млечна маст, франко собирното место на продавачот, лактофриз или подвижна цистерна.

Организацијата на здружен труд која го договара и организира производството на млеко во кооперација со индивидуалните производители ќе го презема од индивидуалните производители млекото произведено во таа кооперација по цената од став 1 на оваа точка, франко собирното место на таа организација, лактофриз или подвижна цистерна.

Цената од став 1 на оваа точка ќе се применува на количините на млекото што ќе ги договараат производителите во согласност со одредбата на оваа одлука.

Купувањето на млеко ќе се договара и ќе се плаќа по цената од точка 1 на оваа одлука која важи за кравјо млеко што содржи 3,6% млечна маст и за овчо млеко што содржи 6% млечна маст.

Ако млекото содржи поголем или помал процент на млечна маст од процентот од став 4 на оваа точка, цената сразмерно се зголемува или се намалува; со тоа што за кравјото млеко се признава најмногу 4,2% млечна маст, а за овчото млеко најмногу 8,5% млечна маст.

2. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на кравјото млеко што во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

1) да има најмалку 8,5 сува материја без маст;
2) да не му е додадена вода, што се утврдува со точката на мрзнење која не смее да биде поголема од $-0,53^{\circ}\text{C}$ или индексот на рефракција да не е помал од 1,3420 или бројот на рефракцијата да не е помал од 39;

3) степенот на киселост да не е поголем од 7,6%, сметајќи по Сокслет-Хенкел;

4) времето на обезбојување на метиленското синило да изнесува најмалку два часа, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардна количина на метиленско синило);

5) да има најмалку 3,2% млечна маст;
6) да не е произведено од криви лекувани со арсен, жива или со други лекови кои преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се однесува на овчото млеко кое во поглед на квалитетот ги исполнува следните услови:

- 1) да има најмалку 10,5 сува материја без маст;
- 2) степенот на киселост да не е поголем од 12°, сметајќи по Сокслет-Хенкел;
- 3) времето на обезбојување на метиленското синило да изнесува најмалку 20 минути, сметајќи по оригиналната метода на Орли Јенсен (со таблети со стандардна количина на метиленско синило);
- 4) да има најмалку 6% млечна маст;
- 5) да не е произведено од овци лекувани со арсен, жива или со други лекови што преминуваат во млекото за време на лекувањето и за време до пет дена по лекувањето;

6) да не содржи антибиотици и средства за перење;
7) непосредно по молзењето да е оладено под 8 °C.
4. За кравјото млеко што содржи повеќе од 4,2% млечна маст цената се пресметува како тоа да содржи 4,2% млечна маст.

За овчото млеко што содржи повеќе од 8,5% млечна маст цената се пресметува како тоа да содржи 8,5% млечна маст.

5. Цената од точка 1 на оваа одлука не важи за кравјото млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст ниту за овчото млеко што содржи помалку од 6% млечна маст.

6. Квалитетот на млекото се утврдува на собирното место од точка 1 на оваа одлука.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 3
7 јануари 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

4.

Врз основа на член 95 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83, 16/86, 72/86 и 74/87) сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/84, 67/84, 5/85, 72/85, 23/86, 70/86, 49/87 и 85/87) во точка 56 став 1 во заградата по зборот: „основен“ се додаваат зборовите: „и посебни републички односно покраински“.

Во став 2 по зборовите: „основниот данок на промет на производи“ се додаваат зборовите: „и посебниот републички односно покраински данок на промет на производи“. На крајот се додаваат зборовите: „По исклучок, ако со републичките односно покраинските прописи е утврдено дел на приходот од посебниот републички односно посебниот покраински данок на промет остварен на територијата на општината да ѝ се отстапува на општината, обврзниците тој данок на првмет ќе го уплатуваат на сметка кај Службата на општественото книговодство на територијата на општината.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Број: 6-157/1
7 јануари 1987 година
Белград

Заменик на Сојузниот секретар за финансии,
Вук Огњановиќ, с. р.

5.

Врз основа на член 40 точ. 1 до 6 и член 93 став 4 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87 и 65/87), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ЗА ПРОЦЕНТОТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи, за декември 1987 во однос на декември 1986 година изнесува 1,581.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи по гранките на дејности, за декември 1987 година во однос на декември 1986 година изнесува:

Шифра на гранката	Назив на гранката на дејноста	Коефициент
	ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ – ВКУПНО	0,082
0101	Електростопанство	0,100
0102	Производство на јаглен	0,095
0103	Преработка на јаглен	0,062
0104	Производство на нафта и земен гас	0,109
0105	Производство на нафтени деривати	0,116
0106	Производство на железна руда	0,075
0107	Чрна металургија	0,082
0108	Производство на руда на обоени метали	0,062
0109	Производство на обоени метали	0,073
0110	Преработка на обоени метали	0,083
0111	Производство на неметални минерали (без градеж. материјал)	0,075
0112	Преработка на неметални минерали (без градеж. материјал)	0,076
0113	Металопреработувачка дејност	0,081
0114	Машиноградба	0,076
0115	Производство на сообраќајни средства (без бродогр.)	0,056
0117	Производство на електрични машини и апарати	0,077
0118	Производство на базни хемиски производи	0,099
0119	Преработка на хемиски производи	0,094
0120	Производство на камен, чакал и песок	0,087
0121	Производство на градежен материјал	0,072
0122	Производство на режана граѓа и плочи	0,061
0123	Производство на финални производи од дрво	0,072
0124	Производство и преработка на хартија	0,081
0125	Производство на текстилни предива и ткаенини	0,071
0126	Производство на готови текстилни производи	0,078
0127	Производство на кожа и крзно	0,053
0128	Производство на кожени обувки и галантерија	0,072
0129	Преработка на каучук	0,083
0130	Производство на прехранбени производи	0,077
0131	Производство на пијачки	0,091
0132	Производство на добиточна храна	0,084
0133	Производство и преработка на тутун	0,078
0134	Графичка дејност	0,067
0300	Искористување на шумите	0,078

3. Просечниот растеж (процент) на животните трошоци во периодот јануари–декември 1987 година, во однос на просекот на животните трошоци во претходната година во СФРЈ изнесува 120%.

4. Коefициенти за ревалоризација на градежни објекти, опрема и други основни средства за 1987 година:

Ознака на групата	Назив на групата на средствата за ревалоризација	Коefициенти за ревалоризација на основните средства набавени												
		во поранешните години	по месеци во 1987 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
000	ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ - ВКУПНО	1,581	1,380	1,199	1,033	0,878	0,736	0,605	0,483	0,371	0,267	0,171	0,082	0,000
1.01.	Електростопански и водостопански објекти, објекти на водовод и канализ., објекти на поштенскиот, телефон. и телеграф. сообраќај и објекти на радио и телевизискиот сообраќај	1,134	0,999	0,877	0,762	0,655	0,554	0,459	0,370	0,286	0,208	0,134	0,065	0,000
1.02.	Патишта и други објекти на друм. сообраќај, објекти на луките и прис. и други објекти на поморскиот, реч. и езерскиот сообраќ., аеродроми и други објекти на возд. сообр.	1,028	0,918	0,808	0,704	0,606	0,514	0,426	0,345	0,267	0,194	0,126	0,061	0,000
1.03.	Објекти за вршење на железнички сообраќај и на друг сообраќај на шини	1,100	0,979	0,860	0,748	0,643	0,544	0,451	0,364	0,282	0,205	0,132	0,064	0,000
1.04.	Објекти за вршење дејн. на рудниците за јаглен, на руди. за метали и на рудниците за неметали, како и објек. за експлоат. на разни матер. (глини, чакал, песок и сл.)	1,087	0,958	0,842	0,733	0,630	0,534	0,443	0,357	0,277	0,201	0,130	0,063	0,000
1.05.	Објекти за истражување, експлоатација, пренос и сместување на нафта и гас	1,087	0,958	0,842	0,733	0,630	0,534	0,443	0,357	0,277	0,201	0,130	0,063	0,000
1.06.	Згради и други градби изградени од тврд материјал	1,120	0,999	0,877	0,762	0,655	0,554	0,459	0,370	0,286	0,208	0,134	0,065	0,000
1.07.	Згради и други градби од метал, дрво, пласт. и друг материјал, како и монтажни градби	1,120	0,999	0,877	0,762	0,655	0,554	0,459	0,370	0,286	0,208	0,134	0,065	0,000
2.01.	Опрема за вршење дејноста на рудниците и за преработ. и доработка на руди	0,917	0,821	0,724	0,633	0,546	0,464	0,387	0,313	0,244	0,178	0,115	0,056	0,000
2.02.	Опрема за вршење дејноста на произ. и пренос на електр. енерг. дејноста на водостопанството и дејноста на водоводот и канализацијата	1,023	0,898	0,791	0,689	0,594	0,504	0,418	0,338	0,263	0,191	0,124	0,060	0,000
2.03.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за истраж., производ. и пренос на нафта и гас и за преработка на нафта и гас	1,112	0,979	0,860	0,748	0,643	0,544	0,451	0,364	0,282	0,205	0,132	0,064	0,000
2.04.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за произв. на железо и челик, за произв. и преработ. на бакар и за произв. и преработка на олово и цинк	1,394	1,216	1,061	0,917	0,783	0,659	0,543	0,436	0,335	0,242	0,156	0,075	0,000

Ознака на групата	Назив на групата на средствата за ревалоризација	Коефициенти за ревалоризација и основните средства набавени												
		во поранешните години	по месеци во 1987 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.05.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за произв. на глиница и алуминиум и на други обоени метали	1,399	1,238	1,080	0,933	0,797	0,670	0,552	0,442	0,340	0,246	0,158	0,076	0,000
2.06.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за произв. на неметални минерали, сол, камен, чакал и песок	1,006	0,898	0,791	0,689	0,594	0,504	0,418	0,338	0,263	0,191	0,124	0,060	0,000
2.07.	Машини, уреди, постројки и друга опрема во индустријата на метали	1,400	1,238	1,080	0,933	0,797	0,670	0,552	0,442	0,340	0,246	0,158	0,076	0,000
2.08.	Машини, уреди, постројки и друга опрема во метал. инд. (без машиноградба и произв. на транспорт. средства)	1,426	1,261	1,100	0,950	0,810	0,681	0,561	0,449	0,345	0,249	0,160	0,077	0,000
2.09.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за вршење дејноста на машиноградба и за производство на транспортни средства	1,333	1,171	1,023	0,885	0,757	0,638	0,526	0,422	0,326	0,235	0,151	0,073	0,000
2.10.	Машини, уреди, постројки и друга опрема во електрониндустријата и во електронската индустрија	1,172	1,041	0,913	0,793	0,680	0,575	0,476	0,383	0,296	0,215	0,138	0,067	0,000
2.11.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за вршење деј. на хемиска индустрија, индустр. на гума и инд. на кожа и крзно	1,213	1,062	0,931	0,808	0,693	0,585	0,484	0,389	0,301	0,218	0,141	0,068	0,000
2.12.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за произв. на градеж. материјал	1,404	1,238	1,080	0,933	0,797	0,670	0,552	0,442	0,340	0,246	0,158	0,076	0,000
2.13.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за произв. на реж. граѓа и плочи, за израб. на финални произв. од дрво и за произв. на целулоза, дрвенина и хартија	1,253	1,105	0,967	0,838	0,718	0,606	0,501	0,403	0,311	0,225	0,145	0,070	0,000
2.14.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за произв. на текстил. предива, произв. на текстил. произв. и за изработка на спортска опрема	0,992	0,879	0,774	0,675	0,582	0,494	0,410	0,332	0,258	0,188	0,121	0,059	0,000
2.15.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за прехран. инд., индустр. за произв. на пијачки, индустрија за производ. на добиточна храна и индустријата на тутун	1,009	0,898	0,791	0,689	0,594	0,504	0,418	0,338	0,263	0,191	0,124	0,060	0,000
2.16.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за вршење граф. дејн. и дејност на произв. на грамофон. плочи и звучни касети	1,100	0,979	0,860	0,748	0,643	0,544	0,451	0,364	0,282	0,205	0,132	0,064	0,000

Она- ма на групата	Назив на групата на сред- ствата за ревалоризација	Коефициенти за ревалоризација и основните средства набавени												
		во пора- не- шните годи- ни	по месеци во 1987 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.17.	Машини, уреди, постројки и друга опрема за вршење друга (непом.) дејност од областа на индустријата	1,285	1,127	0,986	0,854	0,731	0,616	0,509	0,409	0,316	0,228	0,147	0,071	0,000
2.18.	Опрема за вршење дејноста на земјоделство, шумарство и рибарство	1,034	0,918	0,808	0,704	0,606	0,514	0,426	0,345	0,267	0,194	0,126	0,061	0,000
2.19.	Опрема за вршење дејноста на градежништво	0,970	0,859	0,757	0,661	0,570	0,484	0,403	0,326	0,253	0,184	0,119	0,058	0,000
2.20.	Опрема за вршење дејноста на трговија, угостителство, туризам, занаетчиски и лични услуги, комунални услуги и уредување на просторот и домување	1,329	1,171	1,023	0,885	0,757	0,638	0,526	0,422	0,326	0,235	0,151	0,073	0,000
2.21.	Опрема за вршење на железнички сообраќај и на друг сообраќај на шини	0,865	0,765	0,676	0,592	0,512	0,435	0,363	0,295	0,229	0,168	0,109	0,053	0,000
2.22.	Опрема за превоз на патштата	0,786	0,710	0,629	0,551	0,477	0,407	0,340	0,276	0,216	0,158	0,102	0,050	0,000
2.23.	Опрема за превоз на води (во поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај)	0,844	0,747	0,660	0,578	0,500	0,426	0,355	0,288	0,225	0,164	0,107	0,052	0,000
2.24.	Опрема за вршење дејноста на превоз во воздуш. сообраќај и опрема за аеродроми	1,090	0,958	0,842	0,733	0,630	0,534	0,443	0,357	0,277	0,201	0,130	0,063	0,000
2.25.	Опрема за поштански, телеграфски и телефонски сообраќај и опрема за ТВ и радиосообраќај	1,084	0,958	0,842	0,733	0,630	0,534	0,443	0,357	0,277	0,201	0,130	0,063	0,000
2.26.	Медицински уреди, апарати, инструменти и прибори и друга опрема за вршење дејноста на здравствена и социјална заштита	1,088	0,958	0,842	0,733	0,630	0,534	0,443	0,357	0,277	0,201	0,130	0,063	0,000
2.27.	Опрема за лаборатории, школски училиа и школски мебел и опрема за вршење дејноста на култура, уметност и информации	0,928	0,821	0,724	0,633	0,546	0,464	0,387	0,313	0,244	0,178	0,115	0,056	0,000
2.28.	Мерни апарати, уреди и инструменти и контролни апарати, уреди и инструменти	1,237	1,083	0,949	0,823	0,705	0,595	0,492	0,396	0,306	0,222	0,143	0,069	0,000
2.29.	Специјален и стандарден алат	0,969	0,859	0,757	0,661	0,570	0,484	0,403	0,326	0,253	0,184	0,119	0,058	0,000
2.30.	Електронски сметачи и друга опрема за управување и за собирање, пренос и обработка на податоци како и пишувачки и сметачки (книговод. и статистички) машини, уреди, инструменти, прибор и опрема за умножување на пишуван, печатен и црпан материјал	0,695	0,623	0,553	0,486	0,422	0,361	0,302	0,246	0,193	0,141	0,092	0,045	0,000

Ознака на групата	Назив на групата на средствата за ревалоризација	Коефициенти за ревалоризација и аосновните средства набавени												
		во поранешните години	по месеци во 1987 година											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.31.	Мебел, инвентар и опрема за вршење на канцелариски работи и работи за давање на финансиски, технички и деловни услуги	0,963	0,859	0,757	0,661	0,570	0,484	0,403	0,326	0,253	0,184	0,119	0,058	0,000
2.32.	Предмети за уредување на простории, за загревање на простории, за чистење, одржување и вентилација на простории и за спречување и гаснење пожари	1,103	0,979	0,860	0,748	0,643	0,544	0,451	0,364	0,282	0,205	0,132	0,064	0,000
2.33.	Музички апарати, инструменти и прибор, ТВ и радио апарати и уреди, магнетофони, касетофони и диктафони и опрема за рекреација и разонода	1,566	1,380	1,199	1,033	0,879	0,736	0,605	0,483	0,371	0,267	0,171	0,082	0,000

5. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист во СФРЈ“.

Бр. 001-43/1
Белград, 6. јануари 1988 год

Директор
на Сојузниот завод за статистика
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 85/87, се поткрале подолу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИТЕ ФОНДОВИ, НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И НА ДРУГИ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ТИЕ ПРИХОДИ

1. Во точка 1 во одредбата под 6 наместо бројот: „842-903“ треба да стои бројот: „842-913“.

2. Во точка 4 став 2 наместо зборовите: „за уплата во горниот десен агол: „за 1987 година“ треба да стојат зборовите: „во повикување на број (одобрение)“, ознаката на годината - 1987, согласно со Упатството за формата, содржината и употребата на еднообразни обрасци за вршење на работи на платниот промет во земјата преку Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84, 67/84, 42/85 и 64/86)“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, на 4 јануари 1988 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи Никола Бурик, со 1 ноември 1987 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот, во смисла на одредбата од член 249 на Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, се става на располагање.

С.п.б.бр. 619
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот комитет за сообраќај и врски Миленко Благоевиќ, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот, во смисла на одредбата од член 249 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата се става на располагање.

С.п.п.бр. 1400
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита Никола Георгиевски, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 декември 1987 година.

С.п.п.бр. 1745
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста потсекретар во Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет Радивој Плавшиќ, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 31 декември 1987 година.

С.п.п.бр. 1791
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 238, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Се разрешува од должноста заменик на директорот на Сојузната управа за царини Миленко Николиќ, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1987 година.

С.п.п. бр. 1792
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи д-р Драган Милосављевиќ, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1987 година.

С.п.п. бр. 1793
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за финансии Томе Колевски, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот, во смисла на одредбата од член 249 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, се става на располагање.

С.п.п.бр. 1794
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Се разрешува од должноста помошник на директорот на Сојузната управа на царини Иван Дуков, со 31. декември 1987 година поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот, во смисла на одредбата на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, се става на располагање.

С.п.п.бр. 1795
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а врска со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од должноста помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање Душан Николиќ, поради исполнување на условите за заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1987 година.

С.п.п.бр. 1796
9 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

За директор на Новинско-издавачката установа Службен лист на СФРЈ се назначува Воислав Солдатовиќ,

началник на Одделението на ЦК на Србија за политички систем и општонародна одбрана.

С. п. п. бр. 1811
25 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

Вељко Тадиќ се разрешува од должноста директор на Новинско-издавачката установа Службен лист на СФРЈ поради исполнување услови за заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос со 31 декември 1987 година.

С. п. п. бр. 1812
25 декември 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

1. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за пастеризирано и стерилизирано млеко и за определување највисоките цени на храна за доенчиња и мали деца 1
 2. Одлука за привремено продолжување на важењето на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1987 година 1
 3. Одлука за заштитната цена на млекото за 1988 година 1
 4. Наредба за дополнување на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи 2
 5. Наредба за утврдување на единствените коефициенти за ревалоризација на основните и другите општествени средства и за процентот на растежот на животните трошци 2
- Исправка на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи 6
- Назначувања и разрешувања 6